

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 14808/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост

I.1.2) Адреса: ул. „Стале Попов“ бр. 9 мезанин/локал 5

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 38

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Анета Тодоровска, адреса на е-пошта: aneta.todorovska@addelpro.mk телефон/факс: 3226072

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на патнички возила

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на 2 (две) нови патнички возила согласно техничката спецификација во прилог на тендерската документација.

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 34000000-7 - Опрема за транспорт и помошна опрема за пренесување

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор.

- Документ за регистрирана дејност: За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор.

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: Понудувачот, за понудените возила, треба да има овластување од производителот на возилата или од увозникот на возилата за нивна продажба на територијата на Република Северна Македонија -Понудувачот треба да поседува овластен сервис (сопствен, користен под закуп или со договор за деловно-техничка соработка) за сервисирање и одржување на возилата на територијата на град Скопје. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на условот од подточка 5.3.3.1 со доставување на:

- Овластување од производителот на возилата или од увозникот на возилата за нивна продажба на територијата на Република Северна Македонија

- Документ дека поседува овластен сервис (сопствен, користен под закуп или со договор за деловно-техничка соработка) за сервисирање и одржување на возилата на територијата на град Скопје (имотен лист, договор за закуп или договор за деловно-техничка соработка).

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 3.1.2020 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 28.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 30.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена.

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 3.1.2020 година во 12:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации.

V.6) Датум на објава: 17.12.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ
